

Член 79-в

Задолжително известување

- (1) Лабораториите од член 79 ставови (1), (2) и (3) од овој закон, при вршење лабораториски испитувања и анализа, доколку добијат резултат со кој што се утврдува неусогласеност со барањата за безбедност на храната и храната за животни како и материјалите и предметите што доаѓаат во контакт со храната, здравствената заштита на животните се должни веднаш, а најдоцна во рок од 24 часа, да ја достават информацијата за добиениот резултат до Агенцијата по електронски пат и во писмена форма преку архивата на Агенцијата.
- (2) Лабораториите од член 79 ставови (1), (2) и (3) од овој закон, при вршење лабораториска анализа доколку добијат резултат со кој што се утврдува неусогласеност со барањата за безбедност на храната и храната за животни во однос на микробиолошките критериуми, должни се веднаш, а најдоцна во рок од 24 часа, да ја достават информацијата за добиениот резултат до Агенцијата и до Министерството за здравство по електронски пат и во писмена форма преку архивата на Агенцијата/Министерството за здравство
- (3) Доколку лабораториите од на член 79, ставови (1), (2) и (3) од овој закон, при вршење лабораториска анализа, добијат резултат со кој што се утврдува присуство на патоген агенс од групата на зоонози, должни се веднаш, а најдоцна во рок од 24 часа, да ја достават информацијата за добиениот резултат до директорот на Агенцијата и до Министерството за здравство по електронски пат и во писмена форма преку архивата на Агенцијата/Министерството.
- (4) На барање на Агенцијата, лабораториите од овој член доставуваат збирни и поединечни извештаи за извршените лабораториски испитувања и анализи од областа на безбедноста на храната, храната за животни, здравствената заштита на животните во форма, содржина и на начин согласно став (5) на овој член.
- (5) Директорот на Агенцијата ја пропишува формата, содржината и начинот на доставување на збирни и поединечни извештаи за извршените лабораториски испитувања.